

Јавно претпријатие за комунални дејности

ЈП. «ПЛАВАЈА» Радовиш

Примено: 14.06.2022			
Орг. един.	Број	Предлог	Вредност
0503	436/2		

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ

Финансиски извештаи

и

Извештај на независниот ревизор

за годината која завршува на 31 Декември 2021

Јуни 2022

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 24
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2021 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2021 година	



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www. idejaplus.mk

До

Основачите и менаџментот на

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2021 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за те финансиски извештаи

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на те финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обемностите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 39.254 илјади денари побарувања од купувачи во земјата, од кои 9.690 илјади денари се од правни лица и јавни институции. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок утврдивме дека 5.822 илјади денари се постари од 3 години, за кој износ се проценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
теп. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www. idejaplus.mk

Како што е објавено во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 39.254 илјади денарн побарувања од купувачи во земјата, од кои 29.564 илјади денари се од физички лица. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок ед листата на физички лица, утврдивме дека 14.268 илјади денари се побарувања постари од 3 години, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.

Како што е објавено во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 35.488 илјади денари Сомнителни и спорни побарувања од правни и физички лица. Претпријатието нема направено проценка за степенот на оштетување на истите, поради што ревизорот не беше во можност да го утврди точниот износ за кој се преценети побарувањата и преценет финансискиот резултат.

Како што е објавено во Белешка 29 кон финансиските извештаи, во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за промени во капиталот со состојба на 31 декември 2021 година, е обелоденето дека основната главнина на Претпријатието изнесува 29.428 илјади денари, додека износот на основната главнина упишана во трговскиот регистар на Централен регистар на Република Северна Македонија која изнесува 500 денари. Нам не ни беше презентирани достатен и соодветен ревизорски доказ за разумно уверување за евидентирано износ на основна главнина на датумот на известување.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ на ден 31 декември 2021 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Претпријатието е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ за годината која завршува на 31 декември 2021 година

Радовиш, 14.06.2022 година

Јанка Димитрова
Овластен ревизор

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител
Јанка Димитрова




ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2021 годнна
Во нлјади денарн

Опис	Белешка	2021	2020
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	85.707	83.136
Останати приходи	5	27.043	26.177
Промена на вредноста на запихи на готови производи и на недовршено производство			
Капитализирано сопствено производство н услуги		-	-
Вкупно приходи од работењето		112.750	109.312
Расходи од работењето			
Трошоци за суровни и други материјали	6	19.909	15.360
Набавна вредност на продадени стоки, материјалн, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	49	94
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	3.295	3.539
Останати трошоци од работењето	9	3.929	2.238
Трошоци за вработените	10	44.117	42.292
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	28.338	26.057
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	5.893	299
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	126	-
Вкупно расходи од работењето		105.050	89.879
Финансиски приходи	15	745	532
Финансиски раходи	16	1.324	1.328
Удел во загубата/добивката на придружените друштва			
Добивка/Загуба од редовното работење		6.516	18.638
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	17	6.516	18.638
Данок на добивка	18	1.285	1.936
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деповната година	19	5.231	18.793
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	20	5.231	10.703

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 28.02.2022 година
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
БД директор - Дејан Крстев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИИАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2021	2020
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	399.800	421.435
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства		-	-
Одложени даночни средства		-	-
Вкупно нетековни средства		309.300	421.435
Тековни средства			
Залихи	22	9.909	11.505
Средства наменети за продажба и прекинати работења		-	-
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	23	74.742	76.626
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	-	-
Краткорочни финансиски средства	26	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	27	25.988	27.887
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	-	-
Вкупно тековни средства		110.039	116.013
ВКУПНО СРЕДСТВА		510.439	537.453
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		29.428	29.428
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		7.090	3.749
Акумулирана добивка/загуба		27.696	14.334
Добивка/Загуба за деловната година		5.231	16.703
Вкупно главнина и резерви	29	69.444	64.213
Неконтролирано учество			
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	58.077	55.141
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	31	16.712	19.746
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	-	-
Останатите тековни обврски	33	18.836	25.519
Тековни обврски по заеми и кредити	34	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	347.369	372.833
Вкупно тековни обврски		382.917	416.098
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		510.439	537.452

Овие финансиски извештаи се уовоеени од страна на менаџментот на 28.02.2022 година
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален деп на истите и треба да се читаат во врска со истите

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
ВД директор Дејан Крстев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / Загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2021	29.428	3.749	31.037	64.214
Корекција на добивк од минати години	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за 2021 година			5.231	5.231
Реинвестирана добивка		3.341	(3.341)	0
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2021	20.428	7.000	32.927	00.444

	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / Загуба	Вкупно
Состојба на 61.01.2020	29.428	1.844	16.240	47.511
Корекција на добивк од минати години	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за 2020 година			16.703	16.703
Реинвестирана добивка		1.906	(1.906)	0
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2020	29.428	3.749	31.030	04.214

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Олис	2021	2020
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	5.231	18.703
Корекција на добивка од минати години	-	-
Амортизација на основни средства	28.333	26.057
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	1.596	(2.505)
Средства наменети за продажба и прекинати работења	-	-
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	1.884	(3.188)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АБР)	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	3.430	(5.893)
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(3.034)	1.007
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Останатите тековни обврски	(6.683)	(1.373)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(25.464)	366.882
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	(35.180)	366.516
Вкупно нете готовина од оперативни активности	1.869	403.533
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(6.703)	(416.368)
Продажба на материјални и нематеријални средства	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	(0.703)	(418.366)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви		
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	2.936	15.523
Тековни обврски по заеми и кредити	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	2.936	15.523
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(1.898)	2.737
Готовина на почетокот од годината	27.887	14.488
Готовина на крајот од годината	25.988	17.225

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ (во понатамошниот текст Претпријатието) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва.

Основна деловна активност на Претпријатието е се шифра 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода.

Други дејности кои ги обавува претпријатието се:

- 37.00 - Отстранување на отпадни води
- 38.11 - Собирање на безопасен отпад
- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад
- 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности
- 43.22 – Поставување и инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима - уреди
- 68.20 - Издавање и управување на сопствен недвижен имот ипи имот земен под закуп
- 68.32 – Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор
- 81.29 - Останати услуги на чистење неспоменати на друго место
- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина
- 96.09 – Останати пични услужни дејности, неспоменати на друго место

Основач на Претпријатието е:

Р.бр.	Основач	Влог во денари	% на учество
1.	Совет на Општина Радовиш	500	100%

Седиштето на Претпријатието е ао Радовиш, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2021 година, Претпријатието има 102 вработени (31 декември 2020: 98 вработени).

Сс актот за основање на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ.

Со Претпријатието раководи извршниот директор Дејан Крстев кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со Претпријатието.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛНИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Бо сегласност сс одредбите на Законот за трговики друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврка да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност се усвоените меѓународни стаидарди за финансиско известување, објавени во Службен веоник на Република Македонија.

Приложените финансиоики извештаи се изготвени во сеглаоност сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија т.е во согласност со Меѓународните отандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени се примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во рабстењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, сперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет.

При изготаувањето на овие финансиоики извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметксводствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2020 година.

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Претпријатието. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари**

комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност се сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од Раководството на Претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износ на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Претпријатието не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Претпријатието.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обеподенето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Претпријатието.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите со одветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 Декември 2021 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увезните царини, неповратните даноци, како и сите трошеци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развезот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства додека нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Претпријатието поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

БЕЛЕШКИ КОИ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годишната која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена засекоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според отапки заоновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компетентните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2,5%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува плевисоката ед нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат межните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пописката од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чиниње на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" ое евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат сперед набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица ве кои Претпријатието има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошеци на купување или издавање па финансиското средство или финансиската обврска, освен за фипаноиското средство или фипаноиската обврска според објективна вредноот преку добивка или загуба. Сите набавки и предажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат па денот на плаќањето. Финансиските средства и фипаноиските обврски се признаени во Билансот на соотојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната ед договорното одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата завиои од целта за која е пабавене фипаноиското средство. Фипаноиските средотва престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инотрументи се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски преотануваат да бидат признаени кега Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи со искажани според нивната номинална вредност намалена за сеодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата со прикажува кога постепи објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во прецес на ликвидација или фипансика реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старесната структура на побарувањата и историокото искуство, и кога се еценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатпа. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за соопфатна добивка во рамките "Оотанати трошоци на работењето" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како прихед во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно иотите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна отапка.

Обврските се класифицираат како краткоречни докелку се очекува да бидат педмирени во нормалниет деловен циклупа на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за фипансиска состојба. Сите оотанати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткоречни обврски се мерат според вредноота на применитив средства.

БЕЛЕШКИ КОИ ФИНАНСИСКНТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.20. Недоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во изнеси пресметани со примена на специфични, пропишани со закон отапки.

Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Непостојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Претпријатието исто така плаќа двократен износ од проечко исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по отапка од 10% (2020: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени дапочни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите временни разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за оите одбитни временни разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искориотена наспроти одбитните временни разлики. Во финансиските извештаи, нема временни оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на дапокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува ед, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиока состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле едобрени од страна на општествениците на Претпријатието. Дивидендите за годината што се преглашуваат по датата на изготвување

на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти со оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува се финансиските и делевните операции на лицето, како што е утврдено се МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти наотанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Велешка 26).

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои Претпријатието ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАБУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Претпријатието е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има делевни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Претпријатието не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијата денари на отавките од Вилансет на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2021 и 2020 година се дадени во следниот преглед:

БЕЛЕШКИ КОИ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

валута	Во денари	Во денарн
	2021	2020
ЕУР	61,627	61,6940
УСД	54,3736	50,2353

(б) Каматен ризик

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во олучај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Претпријатието на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на менаџментот кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Претпријатието. Претпријатието располага со доволне високоликвидни средства (пари и парични оредства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Претпријатието води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Претпријатието не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик преизлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Претпријатието на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Претпријатието. Претпријатието континуирано ги следи постојните клиенти и естанати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Претпријатието работи со ренемирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Претпријатието има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Претпријатието може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да ги намали долгот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИИАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годишната која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

3.5. Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои со расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, отабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја

проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4. Приходи од продажба

Опис	2021	2020
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	85.707	83.136
Вкупно	85.707	83.136

Белешка 5. Останати приходи

Опис	2021	2020
Вишоци	-	15
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	13	1.700
Останати приходи од работењето	27.031	24.462
Вкупно	27.043	26.177

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2021	2020
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	8.799	5.486
Трошоци за енергија (за производство)	11.110	9.893
Вкупно	19.909	15.350

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2021	2020
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	49	94
Вкупно	49	94

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади деиари

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2021	2020
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	485	480
Комунални услуги	513	859
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	41	73
Останати услуги	2.256	2.147
Вкупно	3.295	3.539

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2021	2020
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	308	313
Трошоци за спонзорства и донации	83	23
Трошоци за репрезентација	741	112
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	308	217
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	931	217
Останати трошоци на работењето	1.558	1.356
Вкупно	3.929	2.238

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2021	2020
Плата и надоместоци на плата – бруто	41.467	41.059
Останати трошоци за вработените	2.611	1.201
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	38	32
Вкупно	44.117	42.292

Белешка 11 Амортизација

Опис	2021	2020
Амортизација на градежни објекти	6.796	6.384
Амортизација на постројки и опрема	21.543	19.673
Вкупно	28.338	26.057

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Опис	2021	2020
Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати материјални средства	416	-
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	5.476	299
Вкупно	5.803	299

ВЕЛЕШКИ КОН ФИИАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАН
за годишната која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Претпријатието нема резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Опис	2021	2020
Останати расходи од работењето	126	-
Вкупно	126	-

Велешка 15 Финансиски приходи

Опис	2021	2020
Приходи врз основа на камати од работењето се неповрзани друштва	745	532
Вкупно	745	532

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2021	2020
Останати финансиски расходи	1.324	1.328
Вкупно	1.324	1.323

Велешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Добивката пред оданочување за тековната 2021 година изнесува 6.516 илјади денари. Во минатата 2020 година добивката пред оданочување изнесуваше 18.638 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Претпријатието во тековната 2021 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен износ од 6.516 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2021 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за данечно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Претпријатието за 2021 година има пресметан данек на добивка во вкупен износ од 1.285 илјади денари (2020: 1.936), како што е прикажано во наредната табела

Опис	2021	2020
Добивка пред оданочување од БУ	6.518	18.638
Непризнати расходи за даночни цели	6.333	19.355
Даночна основа	12.849	19.355
Намалување на даночната основа		
Даночна основа	12.849	19.355

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Пресметан Данок ка добивка (10% x даночна основа)	1.285	1.938
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	1.285	1.036

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето добивката од редовното работење за деловната година после еданочување изнесува 5.231 илјади денари. Бо претходната 2020 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 16.703 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината

Вкупната сеопфатна добивка за тековната 2021 година изнесува 5.231 илјади денари. Вкупната сеопфатна добивка за претходната 2020 година изнесуваше 16.703 илјади денари.

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјинште	Објектн	Постројк и и опрема	Алат, погонски и канцеларнски инвентар, мебел и транспортни средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредноот на 01.01.2021	355	299.945	179.992	57.805	-	538.093
Нови набавки	-	-	1.112	5.591	-	8.703
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2021	356	299.946	161.104	63.396	-	544.801
Акумулирана депрецијација 01.01.2021		44.713	71.950	-		116.053
Депрецијација 2021		6.796	21.543	-		28.338
Расход и продажба		-	-	-		-
Состојба на 31.12.2021	-	51.509	93.493	-	-	145.002
Нето сегашна вредност на 31.12.2020	356	255.233	108.042	57.305	-	421.436
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	355	243.437	87.611	63.398	-	309.880

БЕЛЕШКИ КОН ФИИАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАН
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	Земјиште	Објекти	Постројк и и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мсбон н транспортни средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2020	356	61.014	7.670	62.700	10.661	132.391
Нови набавки	-	238.932	172.422	5.015	-	416.368
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	(10.661)	(10.661)
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2020	356	299.946	179.992	57.605	-	536.003
Акумулирана депрецијација 01.01.2020		36.330	52.277	-		90.506
Депрецијација 2020		6.384	19.673	-		26.057
Расход и продажба		-	-	-		-
Состојба на 31.12.2020	-	44.713	71.950	-	-	110.563
Нето сегашна вредност на 31.12.2019	356	22.664	(44.707)	52.790	10.061	41.765
Нето сегашна вредност на 31.12.2020	356	255.233	106.042	57.605	-	421.435

Белешка 22 Залихи

Опис	2021	2020
Залихи на суревини и материјали	8.276	9.921
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.246	1.160
Залиха на трговски стоки	387	424
Вкупно	9.909	11.505

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2021	2020
Побарувања од купувачи во земјата	39.254	40.205
Сомнителни и спорни побарувања	35.488	36.422
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	-	-
Вкупно	74.742	76.626

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Претпријатието нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Претпријатието нема останати краткорочни побарувања.

БЕЛЕШКИ КОН ФИИАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Претпријатието нема краткорочни финансиски средства.

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Парични средства на трансакциски сметки во денари	25.944	27.817
Парични средства во благајна	44	70
Вкупно	25.988	27.887

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)

Претпријатието нема платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР).

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Основна главнина	29.428	29.428
Законски, статутарни и останати резерви	7.090	3.749
Акумулирана добивка/загуба	31.037	16.240
Добивка/загуба за деловната година	5.231	16.703
Реинвестирана добивка	(3.341)	(1.906)
Вкупно гпавнина и резерви:	69.444	64.213

Белешка 30 Долгорочни обврски

Опис	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	58.077	55.141
Вкупно	58.077	55.141

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	16.712	19.746
Вкупно	18.712	19.746

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Претпријатието нема обврски за аванси, депозити и кауции.

БЕЛЕШКИ КОИ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2021	2020
Обврски за данокот на додадена вредност	(161)	1.192
Обврски за акцизи	(2.891)	-
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	3.465	3.465
Обврски за данец и придонеси на плата и надоместци на плата	13.693	15.151
Обврски за персонален данок на доход	8	16
Обврски за данок на имот	(1.005)	-
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	3.482	3.482
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.173	2.074
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	72	140
Вкупно	16.836	25.519

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Претпријатието нема обврски по заеми и кредити.

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Опис	2021	2020
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	347.369	372.833
Вкупно	347.369	372.833

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Претпријатието има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности. Овие трансакции се извршени во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени.

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Претпријатието нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски (Белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш е тужена страна 5 физички лица со вкупна вредност на спорот од 736 илјади денари.

37.3 Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деповните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАН
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и гпеби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

Белешка 36 Последователни настани

Нема последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиската состојба како и на извештајот за паричните текови за 2021 година.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на Претпријатието во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Претпријатието (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ
ВД Директор Дејан Крстев



ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2021 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеолфатна добивка)

ЕМБС: 05266025

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО Радовиш

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	399.799.568,00			421.434.879,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	399.799.568,00			421.434.879,00
10	-- Недвижности (011+012)	248.792.602,00			255.588.173,00
11	-- Земјиште	355.652,00			355.652,00
12	-- Градежни објекти	248.436.950,00			255.232.521,00
13	-- Постројки и опрема	151.006.966,00			165.846.706,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	110.639.456,00			116.017.740,00

37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	9.908.742,00		11.504.706,00
36	-- Залихи на сировини и материјали	8.275.905,00		9.921.333,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.245.977,00		1.159.847,00
42	-- Залихи на трговски стоки	386.860,00		423.526,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	74.742.273,00		76.626.285,00
47	-- Побарувања од купувачи	74.742.273,00		76.626.285,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	25.988.441,00		27.886.749,00
60	-- Парични средства	25.988.441,00		27.886.749,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	510.439.024,00		537.452.619,00
63	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	69.444.692,00		64.213.811,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	29.427.762,00		29.427.762,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	7.089.792,00		3.749.250,00
72	-- Законски резерви	3.544.896,00		1.874.625,00
73	-- Статутарни резерви	3.544.896,00		1.874.625,00
75	-- VII. АКМУЛИРАНА ДОБИВКА	27.696.258,00		14.334.088,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	5.230.880,00		16.702.711,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	93.625.475,00		100.406.216,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	58.076.900,00		55.140.994,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	58.076.900,00		55.140.994,00

95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	35.548.575,00		45.265.222,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	16.712.393,00		19.745.967,00
90	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	13.693.083,00		15.150.771,00
100	-- Обврски кон вработените	2.173.094,00		2.073.845,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.897.905,00		8.155.039,00
107	-- Останати финансиски обврски	72.100,00		139.600,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	347.368.857,00		372.832.592,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	510.439.024,00		537.452.619,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	113.495.520,00			109.844.562,00
202	-- Приходи од продажба	85.707.182,00			83.135.519,00
203	-- Останати приходи	27.788.338,00			26.709.043,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	106.979.742,00			91.206.309,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	19.909.118,00			15.359.706,00

209	-- Набавна вредност на продадените стоки	122.255,00			94.476,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.294.958,00			3.538.897,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.967.097,00			2.269.772,00
212	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	44.078.534,00			42.259.989,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	26.575.987,00			25.144.423,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.818.904,00			1.722.535,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	11.043.975,00			10.454.948,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.639.668,00			4.938.083,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	28.338.337,00			26.056.824,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.476.345,00			298.933,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.793.098,00			1.327.712,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	6.515.778,00			18.638.253,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	6.515.778,00			18.638.253,00
202	-- Данок на добивка	1.284.898,00			1.935.542,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	5.230.880,00			16.702.711,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	102,00			98,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
209	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	5.230.880,00			16.702.711,00

260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	5.230.880,00		16.702.711,00
260	-- Добивка за годината	5.230.880,00		16.702.711,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	5.230.880,00		16.702.711,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	355.652,00			355.652,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	248.436.950,00			255.232.521,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	16.590.988,00			23.305.810,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	85.707.182,00			83.135.519,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	85.707.182,00			83.135.519,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	27.788.338,00			26.709.043,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	8.282.227,00			5.466.423,00

609	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	2.931.402,00			2.034.756,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	517.016,00			599.863,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	8.178.473,00			7.858.527,00
682	-- ППТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	485.224,00			460.127,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	2.768.829,00			2.497.979,00
682	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	221.704,00			51.574,00
685	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.192.944,00			1.230.790,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	17.778,00			30.000,00
638	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	38.481,00			32.045,00
609	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	35.000,00			20.072,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	341.883,00			348.216,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	84.378,00			24.445,00
708	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	163.682,00			111.760,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	307.855,00			216.507,00

714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	92.300,00		92.300,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	2.976.999,00		1.477.211,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	102,00		98,00
714	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00		1,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	113.495.520,00			

Потпишано од:

RISTE PRANGOVSKI

CN=Makedonski Telekom SA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom SA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка со во посылка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 3

Годишен извештај за работењето за 2021 година